



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 17 октомври 1960
Скопје
Број 34 Год. XVI

Претплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

265.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДГРАДУВАЊЕ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за надградување, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 септември 1960 година, и на седницата на Соборот на производителите одржана на 27 септември 1960 година.

У бр. 18
27 септември 1960 година
Скопје

Претседател Претседател
на Народното собрание. на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН ЗА НАДГРАДУВАЊЕ

Член 1

Под надградување на станбени и деловни згради, во смисла на овој закон, се смета надградување на еден или повеќе катови за станбени или деловни простории на постојните згради, или преуредување на постојно кровиште односно подкровие доколку со тоа се создава станбен или деловен простор.

Член 2

Надградување на станбени и деловни згради се врши во склад со урбанистичкиот план, односно одлуката што заменува таков план, на начинот и под условите одредени со овој закон.

Доколку не постои урбанистички план или одлука што го заменува урбанистичкиот план, а постои потреба за надградување, општинскиот народен одбор, со рамноправно учество на обата собора, може да донесе одделна одлука во склад со која ќе се врши надградување.

Член 3

Надградување на зграда може да се врши само под следните услови:

1. зградата да не е изградена до височината предвидена со урбанистичкиот план односно одлуката што го заменува (член 2);
2. зградата и земјиштето да можат да го издржат надградувањето, без да се загрози стабилноста на зградата;

3. со надградувањето да не се наруши архитектонскиот изглед на зградата и непосредната околина.

Член 4

Надградување на зграда може да врши органот на управувањето со зградата, сопственикот на зградата, станарот што живее во зградата или трето лице односно државен орган или установа (во натамошниот текст: заинтересираното лице).

Првенствено право за надградување има органот на управувањето односно сопственикот на зградата, а потоа станарите кои живеат во зградата што се надградува.

Сопственикот на зградата може своето првенствено право за надградување да го пренесе врз членови на своето блиско семејство (деца, татко, мајка, брат и сестра). Лицата врз кои сопственикот го пренел своето првенствено право за надградување стапуваат во сите негови права и обврски што произлегуваат од надградувањето.

Ако зградата е делумично во општествена, а делумично во граѓанска сопственост, право на првенство за надградување има органот на управувањето.

Член 5

Надградувањето до височината одредена со урбанистичкиот план односно одлуката што го заменува, мора да се изврши одеднаш.

По исклучок, советот надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор може да одобри надградување на определена зграда и под височината определена со урбанистичкиот план односно одлуката што го заменува ако зградата се наоѓа во дел на населеното место во кое во текот на наредните 10 години не ќе се спроведува урбанистичкиот план.

Член 6

Покрај одредбите од овој закон, за надградувањето важат и постојните урбанистички прописи и прописите за градење.

Член 7

Постапката за донесување решение за одобрување на надградување се покренува по барање од заинтересираното лице.

Постапката се води според одредбите на Законот за општата управна постапка.

Решение за одобрување на надградување донесува органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор, освен во случајот од став 2 на член 5 на овој закон.

Член 8

Решението за надградување се донесува врз основа на претходно прибавен наод и мислење на

стручна комисија дека зградата ги исполнува условите од член 3 на овој закон.

Стручната комисија ја формира органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор.

Член 9

За барањето за надградување на зграда, органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор ќе го извести органот на управувањето односно сопственикот на зградата (лицето врз кое тој го пренел своето првенствено право за надградување), како и станарите кои живеат во зградата што се надградува (во натамошниот текст: првенствени корисници), ако тие не го поднеле барањето, и ќе ги покани во рокот кој не може да биде покус од 30 ни подолг од 60 дена, да се изјаснат дали имаат намера да вршат надградување.

Ако првенствените корисници изјават дека намераваат да извршат надградување на зградата, органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор ќе им издаде решение за одобрување на надградување, а барањето на подносителот ќе го одбие.

Ако првенствените корисници изјават дека не намераваат да вршат надградување на зградата, односно во определениот рок не се изјаснат, органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор ќе издаде решение за одобрување на надградување на подносителот на барањето.

Се овластува Советот за социјална политика и комунални прашања на Народна Република Македонија да донесе поблиски прописи за начинот и условите под кои ќе се одобрува надградување на заинтересираните лица.

Член 10

Решението за надградување содржи податоци особено за:

1. предвидената височина до која ќе се надгради определената зграда;
2. обемот и видовите работи што во рамките на ова надградување мораат да се извршат, со груба претсметка врз основа на просечните пазаришни цени;
3. рокот за почеток на работите за надградување, кој не може да биде покус од шест месеци од приемот на градежната дозвола за надградување и рокот за завршување на работите, кој не може да биде подолг од две години, сметано од истекот на рокот за почеток на работите;
4. обврска за инвеститорот, кој ќе го врши надградувањето, во рок од два месеца од правосилноста на решението за одобрување на надградувањето, да депонира во комуналната банка износ во височина 10% од претсметковната вредност на работите, на име гаранција за навремено завршување на работите.

Инвеститор, во смисла на свој закон, е оној на кому му е издадено решение за одобрување на надградување (органот на управувањето односно сопственикот на зградата, лицето врз кое е пренесено правото за надградување, станарот и подносителот на барањето).

Член 11

Решението за надградување може да содржи и обврска, во рамките на надградувањето да се извршат и други работи што се во непосредна врска со надградувањето.

Член 12

Органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор решението за одобрување на надградување, веднаш по донесувањето, ќе го достави на околинскиот суд, надлежен по местото во кое ќе се врши надградувањето, заради забележба во интабулационите книги.

Член 13

По правосилноста на решението со кое се одобрува надградување (член 10) заинтересираното лице е должно да прибави градежна дозвола за надградувањето.

Член 14

Градежната дозвола на носителот на правото на надградување, што не е орган на управувањето односно сопственик на зградата, ќе се издаде ако се поднесе доказ за тоа, дека овие лица ги уредиле имотно-правните односи со сопственикот на зградата односно органот на управувањето (чл. 24 и 27 од овој закон).

Член 15

Ако корисниците на правото на првенство не почнат и не го завршат надградувањето во одредениот рок, органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор ќе донесе решение за кое ќе го укине поранешното решение за одобрување на надградувањето.

Ако првенствените корисници извршат повеќе од половина од предвидените работи, органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор може по нивно барање да го продолжи рокот за довршувањето на надградувањето најмногу за една година, доколку за тоа постојат оправдани разлози. Ако работите не бидат свршени ни во продолжениот рок ќе се постапи според претходниот став.

Член 16

Ако подносителот на барањето (чл. 9 ст. 2 и 3) не почне или не заврши со надградувањето во одредениот рок, органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор ќе донесе решение со кое ќе го укине поранешното решение за одобрување на надградувањето.

Ако подносителот на барањето изврши повеќе од три четвртини од предвидените работи, органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор може, по негово барање рокот за довршување на надградувањето да го продолжи најмногу за шест месеци, доколку за тоа постојат оправдани разлози. Ако работите не бидат свршени ни во продолжениот рок, ќе се постапи според претходниот став.

Во случаите од претходните ставови, органот на управувањето односно сопственикот на зградата може, под исти услови како и други лица, да поднесе барање за добивање одобрување за надградување.

Член 17

Имотно-правните односи што поради надградувањето ќе настанат помеѓу органот на управувањето односно сопственикот и другите корисници на правото за надградување, како и имателите на стварни права на зградата, се уредуваат според одредбите на Законот за сопственоста на делови на згради („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/59 и 48/59), Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/58) и другите општи прописи, доколку не е поинаку одредено со свој закон или меѓусебна спогодба на странките склучена во склад со тие прописи.

Член 18

Носителот на правото на надградување, што не е орган на управување со зградата, односно нејзин сопственик, има право:

1. на постојната зграда да ги изврши сите работи потребни за надградувањето;
2. инсталациите и уредите на надградениот дел да ги приклучи на инсталациите и уредите на постојниот дел на зградата, доколку за тоа постојат технички услови;
3. да ги користи деловите на зградата, кои се функционално сврзани со надградените простории со зградата која се надградува (заеднички влез, степениште, подрум, тераса и сл.) доколку е тоа потребно и има можности за редовно користење на надградениот дел;
4. да го користи земјиштето што и припаѓа на зградата (градежна парцела), доколку е потребно за редовно користење на надградениот дел на зградата.

Член 19

Корисниците на заедничките простории и заедничките делови на зградата имаат, во рамките на одредбата на чл. 17 од свој закон, право на користење на надградените делови на зградата што се неопходно потребни за редовна употреба на зградата.

Член 20

Носителот на правото на надградување од претходниот член, покрај обврската од чл. 10 точ. 4 од овој закон, е должен:

1. на органот на управувањето односно сопственикот на зградата да му исплати соодветен надоместок, што ќе се одреди според одредбите на овој закон;
2. на свој трошок да ги отстрани сите оштетувања што ќе настанат на постојниот дел на зградата поради надградувањето односно да ги надомести издатоците околу отстранувањето на оштетувањата;
3. во случај на преземање на веќе започнатото надградување на зградата, да му ја надомести на претходниот инвеститор вредноста на дотогаш извршените работи.

Ако органот на управувањето односно сопственикот на зградата во случаите од чл. 16 ст. 3 од овој закон добие одсбрување за надградување е должен на поранешниот инвеститор да му го врати надоместокот што овој, согласно точка 1 од прет-

ходниот став, му го исплатил, како и да му ја надомести вредноста на дотогаш извршените работи (точка 3 од претходниот став).

Член 21

Во случаите на преземање на веќе започнатото надградување на зграда вредноста на дотогаш извршените работи и надградувањето се утврдува сходно со прописите за задолжителниот преглед на извршените градежни работи и колаудирањето.

Член 22

По извршувањето на предвидените работи во обем од 90% гаранција (чл. 10 точ. 4) се враќа на инвеститорот.

Ако инвеститорот благовремено не почне, односно не заврши со работите на надградувањето, органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор ќе донесе решение износот за гаранција да му припадне на општинскиот фонд за станбена изградба.

Член 23

Органот на управувањето односно сопственикот на зградата има право да располага со невградениот материјал преостанат од стариот дел на зградата на која се вршело надградувањето.

Член 24

Височината на надоместокот од член 20 став 1 точка 1 и 3 и став 2 од овој закон се утврдува со спогодба помеѓу органот на управувањето односно сопственикот на зградата и другите корисници на правото за надградување.

Доколку не дојде до спогодба од претходниот став, секоја од странките може да поднесе барање до органот на управата надлежен за работите на градежништвото на општинскиот народен одбор да одлучи за тоа.

Член 25

Органот на управата надлежен за работите на градежништвото на општинскиот народен одбор го утврдува надоместокот врз основа на мислењето од стручна комисија, што за таа цел ја формира од редот на градежните стручњаци.

Комисијата има најмалку 3 члена.

Трошоците на комисијата паѓаат на товар на странките.

Член 26

Како основ за утврдување надоместокот на органот на управувањето односно на сопственикот на зградата (член 20) комисијата од претходниот член ги зема особено во предвид:

1. вредноста на инсталациите и уредите што инвеститорот ги користи за надградениот дел на зградата, во сразмерен износ;
2. вредноста на заедничките простории и градежните работи што инвеститорот ги користи, во сразмерен износ.

Надоместокот за инсталациите, уредите и др. се утврдува според нивната вредност во времето на процената.

Надоместокот се утврдува и исплатува сходно со одредбите на Законот за експропријација („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/57).

При утврдувањето надоместокот на органот на управувањето односно на сопственикот на зградата

ке се одбие вредноста на работите што корисникот е должен да ги изврши според член 11 од овој закон, доколку овие работи ја зголемуваат вредноста на постојниот дел на зградата или органот на управувањето односно сопственикот на зградата бил должен да ги изврши и без надградување.

Член 27

На основа мислењето на комисијата, органот на управата надлежен за градежништвото на општинскиот народен одбор донесува решение за височината на надоместокот и обврската за неговото исплатување.

Член 28

Постапката за утврдување на надоместокот од страна на комисијата не го спречува извршувањето на работите за надградување, ако комисијата за утврдување надоместокот ги обезбедила потребните докази и ако инвеститорот односно органот на управувањето или сопственикот на зградата го депонирал кај комуналната банка износот што го определува комисијата како обезбедување за исплата на надоместокот.

Член 29

Решението за надоместокот од претходниот член е конечно и против него не може да се изјави жалба, ниту да се поведе управен спор.

Органот на управувањето односно сопственикот на зградата и корисникот можат во рок од 30 дена од приемот на решението за надоместок да поднесат барање до околинскиот суд, на чие подрачје се наоѓа зградата, во вонпарнична постапка да го утврди износот на надоместокот.

Против решението на околинскиот суд може да се изјави жалба до окружниот суд во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Правосилното судско решение за надоместокот го заменува решението што го донел органот на управата во смисла на член 27 од овој закон.

Член 30

Барањето од претходниот член за утврдување височината на надоместокот од страна на судот, не го одлага извршувањето на решението за надоместокот што го донел органот на управата.

Судот на кого му е поднесено барањето може, по барање од странките, да го одложи извршувањето на решението за надоместок на органот на управата до правосилноста на судската одлука во однос на оној дел кој со барањето се оспорува, под услов ако кај комуналната банка е депониран соодветен износ на надоместокот.

Член 31

Во случаите кога надградувањето се врши на зграда во општествена сопственост надоместокот се уплатува во општинскиот фонд за станбена изградба.

Ако за зградите од претходниот став се плаќаат ануитети, на органот на управувањето му припаѓа надоместокот за неотплатениот дел на заемот.

Член 32

Се овластува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ да донесува подлиски прописи за извршувањето на овој закон.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

266.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за експлоатација на определени минерални сировини, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 септември 1960 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 27 септември 1960 година.

У број 19

27 септември 1960 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Експлоатација на туларска и грнчарска глина, песок, чакал и камен, (во натамошниот текст: определени минерални сировини), кога тие се искористуваат за градежни и занаетчиски цели или од одделни граѓани за сопствени потреби, се врши под услови и на начин определени со овој закон.

Под експлоатација, во смисла на овој закон, се подразбира вадење на определени минерални сировини од нивното првобитно лежиште или навеси без оглед дали се наоѓаат во царста ровка или пластична состојба.

Член 2

Експлоатација на определени минерални сировини можат да вршат стопански организации и други општествени правни лица, граѓански правни лица, здруженија на граѓани, како и одделни граѓани (во понатамошниот текст: организации и лица) врз основа на одобрение од надлежниот орган, доколку со овој закон не е одредено поинаку.

Член 3

Експлоатација на определени минерални сировини се врши на земјишта во општествена сопственост.

На просторот што го зафаќаат објекти што се во општа и јавна употреба и на подрачјата што се прогласени за заштитени не може да се врши експлоатација на определени минерални сировини, освен ако преовладува општествениот интерес за оваква експлоатација.

Експлоатација на определени минерални суровини од други лица на земјиште во приватна сопственост, односно на земјиште дадено на трајно користење на физички и правни лица може да се врши со согласност на сопственикот односно корисникот на земјиштето.

Член 4

На извадената определена минерална суровина при експлоатацијата стопанските организации и другите општествено правни лица се здобиваат со право на користење без надоместок, а граѓанските правни лица, здруженијата на граѓаните, како и одделни граѓани се здобиваат со право на сопственост без надоместок.

Член 5

Организациите и лицата се должни рационално да го искористуваат лежиштето на определените минерални суровини по методите на современата техника, со најмало губење на минералната супстанца.

При експлоатацијата од поголем обем, со експлоатацијата на определени минерални суровини можат да раководаат само лица што во поглед на стручната спрема ги исполнуваат пропишаните услови.

Под експлоатација од поголем обем, во смисла на овој закон, се подразбира експлоатација на определени минерални суровини врз основа на одобрение издадено на неопределено време или ако експлоатацијата се врши со употреба на механизација.

Член 6

Организациите и лицата што вршат експлоатација на определени минерални суровини се должни да се придржуваат за прописите за хигиено-техничката заштита при работата.

Експлоатација на определени минерални суровини не може да се врши, ако со тоа се доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето.

Член 7

Надоместокот на штетата што организациите и лицата ќе му ја сторат на друг со експлоатацијата на определени минерални суровини ќе се распределат според посебни прописи односно правните правила.

II. ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Член 8

Експлоатација на определени минерални суровини се врши на утврден простор (експлоатационо поле).

Експлоатационото поле го сочинува просторот што е хоризонтално ограничен на површина на земјата со прави линии или со природни граници, а достига во длабочина меѓу вертикалните рамнини положени низ тие линии односно природни граници, се до подлогата врз која се наоѓаат определените минерални суровини.

Експлоатационото поле го опфаќа и појасот на уривањето поради експлоатацијата.

Член 9

Народниот одбор на околицата со одлука донесена со равноправно учество на обата собора може да определи подрачја на општините на кои органи-

зации и лица можат да вршат експлоатација на определени минерални суровини само во ограничени количини.

Со одлуката од претходниот став народниот одбор на околицата може да го овласти народниот одбор на општината да ја услови експлоатацијата на определените подрачја со придружување на корисниците за плановите и откопните методи за експлоатација на односното подрачје, утврдени од страна на органот на управата надлежен за работите во рударството на народниот одбор на општината.

Член 10

Експлоатација на исти определени минерални суровини можат да вршат на исто експлоатационо поле истовремено повеќе корисници, ако со тоа не се спречува непречена експлоатација и не се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

Член 11

Одобрението за вршење експлоатација го издава органот на управата надлежен за работите на рударството на народниот одбор на општината.

Ако експлоатационото поле се наоѓа на подрачјето на две или повеќе општини, одобрението за експлоатација го издава органот надлежен за работите на рударството на народниот одбор на околицата.

Ако експлоатационото поле се наоѓа на подрачјето на две или повеќе околии одобрението за експлоатација го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Член 12

Ако експлоатацијата на определени минерални суровини се врши во коритото или на брегот на потоци, помали реки и езера или под дното на овие води, одобрението за експлоатација се издава во согласност со органот на управата надлежен за работите на водостопанството на народниот одбор на општината.

Ако експлоатацијата на определени минерални суровини се врши во коритото или на брегот на поголеми реки или канали или испод нивното дно, одобрението за експлоатацијата се издава во согласност со условите што ќе ги пропише републичкиот орган на управата надлежен за работите на водостопанството.

Се овластува републичкиот орган на управата надлежен за работите на водостопанството да ги определи објектите од претходниот став.

Член 13

Кога експлоатација на определени минерални суровини се врши во општ интерес на простор што го зафаќаат објекти во општа и јавна употреба и на подрачја прогласени за заштитни, одобрението за експлоатација се издава во согласност со органот надлежен за управување односно за заштита на објектот.

Член 14

Одобрение за експлоатација на определени минерални суровини на подрачјето на населени места може да се издаде само ако со тоа не се нарушуваат решенијата дадени со урбанистичкиот план односно одлуката што го заменува планот.

Член 15

Одобрение за експлоатација на определени минерални сировини на простории околу зграда, надвор од населените места може да се издаде ако со експлоатацијата не се доведува во опасност нејзината безбедност.

Член 16

Одобрението за експлоатација се издава врз основа на писмено барање во кое се назначува минералната сировина што ќе се експлоатира.

За добивање одобрение за експлоатација на определени минерални сировини од поголем обем или за експлоатација во јама, кон барањето, покрај другото ќе се приложи:

— ситуациона карта на теренот на кој ќе се изведуваат експлоатационите работи со цртани граници на тој терен, јавни сообраќајници и други објекти;

— проект за откопување.

Во случај определената минерална сировина да не се користи за сопствени потреби, кон барањето ќе се приложи и писмен наод (атест) издаден од овластената установа за особините на минералната сировина и за кои градежни односно занаетчиски цели може да се користи.

Ако експлоатацијата на пределени минерални сировини треба да се врши на земјишта во приватна сопственост, односно земјишта дадени на трајно користење на физички и правни лица, барателот на одобрението е должен да ја поднесе и согласноста на сопственикот односно корисникот на земјиштето.

Член 17

Одобрение за експлоатација се издава за определено и за неопределено време или за определена количина минерални сировини.

Органот надлежен за издавање на одобрението го определува рокот на важноста на одобрението односно количината на минералната сировина, земјајки ги предвид интересите на општествената заедница, расположивите количини на минералната сировина во експлоатационото поле и бројот на заинтересираните за нејзината експлоатација.

Член 18

Организациите и лицата се должни да ги пријават работите на експлоатацијата на пределени минерални сировини на органот кој го издал одобрението најдоцна 8 дена пред нивното почнување.

При издавање на одобрението за експлоатација на помали количини определени минерални сировини, надлежниот орган може да го ослободи корисникот од обврската утврдена со претходниот став, ако во работата не употребува експлозивен материјал.

Член 19

Експлоатација на определени минерални сировини без одобрение можат да вршат граѓаните на свое земјиште за сопствени потреби доколку тоа не се врши на простории од став 2 на член 3 и член 14 и 15 на овој закон.

Околинскиот народен одбор може со одлука донесена со рамноправно учество на обата собора да пропише под кои услови и до кој обем можат орга-

ните на управувањето со земјиштето без одобрение да вршат експлоатација на определени минерални сировини за сопствени потреби.

Сопствениците на земјиштето односно органите на управувањето со земјиштето, кои можат врз основа на одредбите од претходните ставови, да вршат експлоатација на определени минерални сировини без одобрение, се должни да го известат органот на општинскиот народен одбор надлежен за работите во рударството кога ќе почнат со експлоатацијата и на кое место.

Член 20

Ако организациите и лицата при експлоатацијата откријат минерална сировина што не е предмет на овој закон, се должни за тоа да го известат органот на кој се пријавува почетокот на експлоатацијата.

Надлежниот орган податоците за откриената минерална сировина ги внесува во книгата за издадените одобренија и е должен за тоа да го известат републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Член 21

При пообемна експлоатација, организациите и лицата се должни за привремениот прекин на работите настанати поради непредвидени пречки (пробив на вода, лизгање на теренот и сл.), или ако е прекиниот однапред планиран, да го известат органот на управата кој го издал одобрението во рок од 24 часа од прекиниот на работите.

Доколку експлоатацијата се врши во јама, за привремениот прекин на работите, поради случаите наведени во претходниот став, организациите и лицата се должни да го известат Републичкиот рударски инспекторат во рок од 24 часа од прекиниот на работите.

Член 22

При пообемна експлоатација на определени минерални сировини организациите и лицата што вршат експлоатација се должни за трајниот прекин на работите да го известат органот кој го издал одобрението за експлоатација, најдоцна 8 дена пред прекиниот на работите.

Член 23

Организациите и лицата се должни, во текот и по завршувањето на експлоатацијата, да го приведат кон култура земјиштето што е оштетено со работите на експлоатацијата.

Поблиски прописи за приведување кон култура на земјиштето што е оштетено со работите од експлоатацијата ќе донесе Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет, во согласност со Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

Член 24

По свршувањето или трајното запирање на експлоатацијата, организациите и лицата се должни на местата на кое е изведувана експлоатацијата да ги спроведат сите мерки на обезбедување, со кои трајно ќе се исклучи можноста за настапување опасност за луѓето и животните.

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите во рударството, по по-

треба ќе формира комисија која на самото место ќе го утврди обемот и сигурноста на преземените мерки.

Ако организацијата или лицето не ги спроведе мерките за обезбедување според став 1 на овој член и по опомената од органот на управата на општинскиот народен одбор, овој орган ќе ги спроведе мерките за обезбедување на трошок на организацијата односно лицето.

Член 25

Органот што го издал ќе го одземе одобрението ако:

— со експлоатацијата не се почне во определениот рок со одобрението доколку до тоа не е дошло поради виша сила;

— со работите на експлоатацијата се прекина за подолго време од рокот предвиден со посебниот пропис, донесен врз основа на овој закон;

— експлоатацијата се врши спротивно на издаденото одобрение;

— на експлоатационото поле се откријат минерални сировини од поголемо општествено значење од минералните сировини назначени во одобрението;

— лежиштето на минералната сировина нерационално се искористува; и

— постои опасност за безбедноста на луѓето и имотот.

Член 26

Важноста на одобрението за експлоатација на определени минерални сировини престанува по силата на Законот, и тоа:

— ако се исцрпи минералната сировина за која е издадено одобрението; и

— со истекувањето рокот на важноста на одобрението, кога е тоа издадено за определено време.

Член 27

Органот надлежен за издавање на одобренија за експлоатација на определени минерални сировини е должен да води евиденција за издадените одобренија.

Член 28

Околинскиот народен одбор со рамноправно учество на обата собора може да пропише посебни услови за експлоатација на определени минерални сировини на подрачја со минерално богатство од посебен интерес за околицата.

Се овластува републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството да, по потреба, пропишува посебни услови за експлоатација на определени минерални сировини на подрачја со минерално богатство од општо републичко значење.

Член 29

Се овластува Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет да донесе поблиски прописи за:

1. евиденцијата на издадените одобренија;

2. потребната стручна спрема за раководителите на одредени работи при експлоатацијата на определени минерални сировини;

3. рокот во кој се дозволува прекин на експлоатацијата на определени минерални сировини, ако прекилот не е предизвикан од непредвидени пречки.

4. содржината на одобрението за експлоатација и други документи, што треба да се приложат кон барањето за добивање одобрение за експлоатација од поголем обем.

III. НАДЗОР

Член 30

Надзор над применувањето на одредбите на овој закон доколку со овој закон не е определено поинаку врши органот на управата надлежен за работите на рударството на народниот одбор на општината, при што особено контролира:

1. експлоатацијата на определени минерални сировини да се врши врз основа на одобрение и согласно на одобрението, односно врз основа на пријава доколку експлоатацијата може да се врши без одобрение;

2. од страна на организациите и лицата рационално да се искористува лежиштето на определените минерални сировини;

3. со експлоатацијата на определени минерални сировини да раководат лица што во поглед на стручната спрема ги исполнуваат пропишаните услови;

4. корисниците на експлоатацијата на определени минерални сировини во определениот рок да го пријавуваат почетокот, привремениот и трајниот прекин на работите; и

5. организациите и лицата што вршат експлоатација на определени минерални сировини да го приведуваат кон култура земјиштето на кое се врши експлоатацијата.

Надзор над примената на хигиено-техничките заштитни мерки вршат органите одредени со посебен пропис.

Член 31

Надзор над експлоатацијата на определени минерални сировини во јама и над рационалноста на експлоатацијата на определени минерални сировини кога таа се врши со одобрение на неопределено време, врши Републичкиот рударски инспекторат.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација и друго општествено-правно лице, граѓанско правно лице и здружение на граѓани ако:

1. врши експлоатација на определени минерални сировини без одобрение на надлежниот орган (член 2);

2. врши експлоатација на определени минерални сировини спротивно на одобрението (член 29);

3. не го пријави почетокот на работите за експлоатација, односно привремениот или трајниот прекин на работите (член 20, 23 и 24);

4. по свршувањето или трајното запирање на експлоатацијата не ги изврши потребните мерки за обезбедување, или не го приведе кон култура земјиштето општетено со експлоатацијата (член 25 и 26); и

5. во определениот рок не се сообрази со одредбите на овој закон, а продолжи со експлоатацијата (член 36).

Одговорното лице во стопанската организација, општествено правно лице, граѓанско правно лице, здружението на граѓани, како и одделни граѓани, за дејание од претходниот став ќе се казни за прекршок со парична казна до 20.000 динари.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Стопанските организации и други општествени правни лица, граѓанските правни лица, здруженијата на граѓани, како и одделни граѓани, кои вршат експлоатација на определени минерални сировини, се должни својата експлоатација да ја сообразат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 34

Се овластува Извршниот совет да донесува поблиски прописи за спроведувањето на овој закон.

Член 35

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат прописите што се во спротивност со неговите одредби.

Член 36

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

267.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТАТА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за гробиштата, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 септември 1960 година.

У бр. 17

27 септември 1960 година

Скопје

Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с. р.	Претседател на Извршниот совет, Љупчо Арсов, с. р.
--	--

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Гробишта, во смисла на овој закон, се земјишта кое служи за закоп на умрените, како и земјиште на кое постојат видливи знаци за закопувањето на умрени, а не служи за други потреби.

Кое земјиште е гробишта, во смисла на овој закон, утврдува советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор.

Член 2

Гробиштата се комунални објекти со кои управуваат општинските народни одбори.

Член 3

Гробиштата се изградуваат, уредуваат и одржуваат во склад со урбанистичките и санитарните прописи.

Член 4

На гробови, гробници и надгробни споменици поодделни лица ги имаат само правата определени со овој закон.

Член 5

На гробиштата не можат да се одржуваат собири што не се во врска со закопот на умрени или со вообичаените помени односно верски обреди.

На гробиштата можат да се вршат верски обреди во склад со прописите за верските заедници.

Член 6

Јавната служба за закоп на умрените, уредувањето, одржувањето и чувањето на гробиштата не може да има стопански карактер.

Член 7

Прописите, за чие донесување по овој закон се овластени општинските народни одбори, ги донесуваат општинските собори, ако со овој закон тоа не е на друг начин одредено.

За град Скопје, прописите, за чие донесување според одредбите на овој закон е овластен општинскиот народен одбор, ги донесува Градскиот совет.

II. ОСНОВАЊЕ НА ГРОБИШТА

Член 8

Гробишта основа општинскиот народен одбор.

Член 9

Гробишта, по правило, се основаат за секое населено место.

Гробишта можат да се основаат за две или повеќе населени места или населби од подрачјето на една општина.

Гробишта можат да се основаат за две или повеќе населени места или населби од подрачјето на две или повеќе општини.

Во случај од претходниот став гробиштата ги основа општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓаат, а трошоците за нивното основање, управување и одржување ги поднесуваат заеднички заинтересираните општини, што ќе се утврди со писмен договор.

Член 10

Од санитарни и други особени разлози во едно населено место можат да се основаат и посебни гробишта.

Посебни гробишта основа општинскиот народен одбор по предлог од заинтересираниот орган, установа или организација.

Член 11

Гробишта се основаат на местата предвидени со урбанистичкиот план односно одлуката што го заменува урбанистичкиот план.

Доколку не постои урбанистички план или одлука што го заменува урбанистичкиот план, општинскиот народен одбор, со рамноправно учество на сбата собора, може да донесе одделна одлука за одредување место за гробишта.

Гробишта не можат да се оснсуваат на санитарно-заштитно подрачје на кое се наоѓа или се предвидени јавни објекти за снабдување со вода за пиење.

Местото за нови гробишта ќе се определи така што на него, со оглед на предвиденото зголемување на населението и општиот процент на смртноста, може редовно да се врши закоп на умрени најмалку 30 години.

Член 12

Општинските народни одбори во градовите со рамноправно учество на обата собора можат да основаат крематориуми.

III. УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТАТА

Член 13

Во градовите гробиштата се уредуваат според проект одреден од надлежниот орган.

Советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор може да определи гробиштата во одделни населени места од подрачјето на општината да се уредуваат според проект.

Член 14

Во места во кои живеат припадници на разни вероисповести, на гробиштата се определува дел за секоја вероисповест, сразмерно со бројот на жителите припадници на тие вероисповести.

Деловите од претходниот став се издвојуваат на пригоден начин за озеленување.

Член 15

На гробиштата, освен гробовите, гробниците, надгробните споменици и надгробните знаци, можат да се изготвуваат само објекти потребни за санитарна и техничка служба на гробиштата.

Член 16

На гробиштата во градовите мора да се изгради мртвачница за чување на умрените до закопот.

Советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор може да определи на гробиштата во одделни населени места од подрачјето на општината да се изгради мртвачница.

Член 17

Гробиштата, гробовите, гробниците и мртвачниците се изградуваат, уредуваат и одржуваат на начин предвиден со прописи од општинскиот народен одбор.

Член 18

За уредување и одржување на гробиштата се прижи органот на управувањето со гробиштата, а за уредување и одржување на одделни гробови и гробници се грижат заинтересираните лица.

Органот на управувањето со гробиштата е должен по барање од поединци или организации да ја преземе грижата за одделни гробови и гробници со наплата на соодветен надоместок.

Член 19

Ако при уредувањето на гроб или гробница настанат оштетувања на околните гробови и гробници, лицето што ја причинило штетата е должно оштетените гробови или гробници да ги доведе во пра-

вобитната состојба најдоцна во рок од три месеци од денот на извршеното оштетување.

Член 20

Споменици и други цврсти предмети на гробовите и гробниците не можат да се изградуваат, ниту постојните такви да се отстрануваат односно заменуваат, без писмено одобрение од органот на управувањето со гробиштата.

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ГРОБИШТАТА

Член 21

Општинскиот народен одбор со гробиштата управува непосредно или преку управа за гробишта или друга комунална установа.

Со посебните гробишта може да управува и органот, установата или организацијата по чиј предлог тие се основани.

Член 22

Место за гроб или гробница доделува органот на управувањето со гробиштата.

Доделувањето место за гроб односно гробница може да се врши и пред настанатата потреба за закоп.

Член 23

Со гробиштата се управува врз основа на правилата, кои, во склад со одредбите на овој закон, ги донесува органот на управувањето со гробиштата во согласност со советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор. Ако со гробиштата управува органот на управата надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор, правила за управувањето со гробиштата донесува советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор.

За гробиштата на подрачјето на град Скопје согласноста на правилата за управувањето со гробиштата ја дава советот надлежен за комунални работи на околинскиот народен одбор.

Член 24

Правилата за управувањето со гробиштата, уредувањето на гробовите и гробниците во градовите особено содржат одредби:

за должината, ширината и длабочината на гробовите,

условите за спратноста на гробовите,

за употребата на гробиштата,

за одржувањето редот и чистотата на гробиштата,

за должностите на чуварите и гробарите,

за евиденцијата на закопаните,

за евиденцијата на лицата обврзани за уредување и одржување на гробовите и гробниците,

за евиденцијата на издадените исправи за правата за користење на гробовите односно гробниците и за височината на надоместокот за услугите на гробиштата.

Правилата за управувањето со гробиштата во другите места содржат особено одредби за употребата на гробиштата, одржувањето редот и чистотата на гробиштата, а можат да ги опфатат и другите одредби од претходниот став, како и други одредби.

V. УПОТРЕБА НА ГРОБИШТАТА

Член 25

Закопот се врши на гробиштата на населеното место во кое се наоѓа живеалиштето односно престојувалиштето на умрениот, или на гробиштата на населеното место во кое настапила смртта, или на гробиштата во местото каде што се родил умрениот.

Член 26

Закоп на умрените се врши само на гробишта.

По исклучок, закоп на умрениот може да се изврши и на друго место по одобрение на органот на управата надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор.

Член 27

Закоп на умрениот може да се изврши по истекот најмалку на 18 часа од смртта.

По исклучок, закопот на умрениот може, од санитарни или други причини, да се изврши и пред истекот на времето од претходниот став, по претходно одобрение на лекарот од надлежната здравствена служба.

Член 28

Во населените места во кои постои мртвачница, закопот на умрените се врши од мртвачницата. По исклучок, по одобрение на органот на управата надлежен за внатрешни работи на општинскиот народен одбор спроводот за закоп на умрениот може да се изврши и од друго место.

Умрениот во мртвачницата се пренесува веднаш по извршениот преглед на умрениот од страна на лекарот односно другите стручни лица за вршење преглед на мртвци, а најдоцна пет часа од извршениот преглед.

Во градовите сите подготвителни работи за закопот на умрениот, вклучувајќи го и преносот до мртвачницата, можат да се вршат и преку одделни стопански организации образувани за таа цел.

Член 29

Општинскиот народен одбор може да пропише за местото за гроб односно гробница да се плаќа надоместок, како и ослободување од плаќањето надоместок. Височината на надоместокот ја определува општинскиот народен одбор.

Член 30

За правото за користење на гроб односно гробница се издава исправа. Исправата за користење на гроб односно гробница ја издава органот на управувањето со гробиштата.

Право на закоп во гробот односно гробницата има носителот на исправата и членовите на неговото семејство другите роднини односно неговите наследници.

Пренесувањето на правото за користење на гробот може да се изврши само бесплатно.

Пренесувањето на правото за користење на гробот важи само ако е извршено во писмена форма и со заверка на потписот на лицето што го врши пренесувањето.

Член 31

Доделувањето на земјиште за еден или повеќе гробови или за гробници се врши на одреден рок за починување.

Рок за починување пропишува општинскиот народен одбор.

Рокот за починувањето не може да биде покус од 10 години на суво земјиште и 20 години на влажно земјиште.

Член 32

Заради порационално искористување на земјиштето за гробови, во гробиштата каде постојат услови ќе се спроведува систем на катови на гробовите.

Член 33

По истекот на рокот за починување посмртните останки од одредени гробови можат да се пренесат во заеднички гроб или гробница, а исто така можат да се прекоспаат и целосно гробиштата што се оставени вон употреба. За пренесување посмртните останки во заеднички гроб или гробница одлучува советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор. За прекопување на цели гробишта одлучува општинскиот народен одбор.

Кон прекопувањето не може да се пристапи пред истекот на шест месеци од објавувањето на соопштението во „Службен весник на Народна Република Македонија“ и во еден од дневните листови.

Во рокот од претходниот став повиканите лица можат на свој трошок да ги отстранат надгробните споменици и другите предмети од гробовите односно гробниците.

По истекот на рокот од ставот 2 спомениците и другите предмети преминуваат во општонароден имот.

Член 34

Општинскиот народен одбор може, по исклучок од урбанистички или санитарни причини, да одреди ископување на одделни гробови односно гробници или цели гробишта и пред истекот на рокот предвиден во член 33 став 2 од овој закон.

Член 35

Ископаните останки на умрените повторно ќе се закопаат по барање на роднината на соодветен начин, а ако такво барање не е ставено во рокот од член 33 став 2 од овој закон ќе се закопаат во заеднички гроб односно гробница.

На заедничките гробови односно гробници ќе се означат имињата на закопаните.

Член 36

За пренесот на посмртните останки од еден гроб во друг или од едно место во друго важат одредбите од Правилникот за пренос на мртвите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 55/48 и 52/57).

Член 37

Гробиштата можат да се стават вон употреба кога ќе се утврди дека во нив нема повеќе место за закоп или дека е тоа нужно од санитарни, урбанистички или други причини.

Одлука за ставање на гробиштата вон употреба донесува општинскиот народен одбор.

Гробиштата што се ставени вон употреба според претходниот став не можат повеќе да служат за закоп на умрени.

Член 38

Споровите во однос на правата на гробовите, гробниците, надгробните споменици и другите об-

јекти сврзани за гробовите и гробниците, ги решава органот на управата надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор.

VI. ТРОШОЦИ

Член 39

Трошоците за основање, уредување, одржување и чување на гробиштата ги поднесува општината.

Член 40

Трошоците за уредување, чување и одржување на посебните гробишта паѓаат во товар на органот, установата или организацијата на чиј предлог се основани, доколку овие трошоци не ги преземе општинскиот народен одбор.

Член 41

Трошоците за прекопување на гробиштата, ископување на посмртните останки, повторно закопување, уредување на новиот гроб односно гробница, пренос и поставување на споменик и други знаци ги поднесува оној по чие барање се вршат овие работи.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Со парична казна до 20.000 дин. ќе се казни за прекршок кој:

1. изврши закоп на умрени надвор од гробиштата, освен во случаите предвидени во член 26 став 2 од овој закон;

2. одржи собир на гробиштата или учествува во таков собир, доколку собирот не е во врска со закопот на умрен или вообичаен помен односно верски обред;

3. изврши закоп на умрениот пред истекот на 18 часа од смртта, освен во случаите кога закопот може порано да се изврши од санитарни и други причини;

4. изгради споменици и други постојани цврсти предмети на гробовите и гробниците или ги отстранува или замени постојните без писмено одобрение на органот на управувањето со гробиштата;

5. го попречи закопот на умрениот во местото во кое настапила смртта;

6. не го пренесе умрениот во мртвачницата во рокот предвиден во член 28 став 2 од овој закон;

7. го пренесе правото за користење на гроб со надоместок;

8. по барање од поединци или организации не ја преземе грижата за уредување и одржување за одделни гробови и гробници со пропишан надоместок;

9. користи за закоп гробиштата што се ставени вон употреба.

За прекршоци од точка 3, 8 и 9 правното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 дин.

Член 43

Казните изречени по овој закон не го ослободуваат прекршителот од одговорноста за настанатата штета.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Во рок од три години, во градовите односно пет години во другите места, од влегувањето во

сила на овој закон, општинските народни одбори ќе го преземат управувањето со гробиштата од досегашните органи на управувањето, кои по овој закон не можат да управуваат со нив.

Роквите од претходниот став Извршниот совет може да ги продолжи за одделни или сите населени места но најмногу до шест односно десет години.

До преземањето на управувањето од претходните ставови, со гробиштата ќе управуваат и ќе ги поднесуваат трошоците за нивното одржување и чување досегашните органи на управувањето во склад со одредбите од овој закон.

Член 45

За гробиштата и одделните споменици што стојат под заштитата на државата важат посебни прописи.

Член 46

Постојните гробишта во градовите ќе се уредат во склад со одредбите на овој закон во рок од две години од неговото влегување во сила, а во другите места во рок од пет години.

Општинскиот народен одбор рокот од претходниот став може, од оправдани причини, да го продолжи најмногу за една година.

Член 47

Прописите за уредување и одржување на гробиштата, гробовите и гробниците (член 17), општинските народни одбори ќе ги донесат во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 48

Кои места се сметаат за градови, во смисла на овој закон, одредува Извршниот совет.

Член 49

Поблиски прописи за извршувањето на овој закон донесува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

268.

На основа член 48 од Уставниот закон и член 155 став 1 од Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на Деветнаесеттата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 27 септември 1960 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.

Во Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 37/58 и 4/59) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во член 105 се бришат зборовите „според уставните одредби“;

2. Член 111 се менува и гласи:

„По добиениот одговор пратеникот може да изнесе образложено мислење за добиениот одговор, да бара разјаснување и да постави дополнителни прашања во врска со одговорот. Ова излагање не може да трае подолго од пет минути.

Претставникот на Извршниот совет, државниот секретар односно секретарот во Извршниот совет може веднаш да одговори на дополнителните прашања или да изјави дека ќе одговори на една од наредните седници.

По добиениот одговор на дополнителните прашања пратеникот може да предложи да се поведе претрес за поставеното прашање и добиениот одговор. За овој предлог, по изјаснувањето на претставникот на Извршниот совет, државниот секретар односно секретар во Извршниот совет се одлучува без претрес.

Ако пратеникот не предложи отварање на претрес, се преминува на дневен ред“.

3. По член 111 се додава нов член 111а кој гласи:

„Ако е одлучено да се поведе претрес, претресот ќе се води на една од наредните заеднички седници на домовите, освен ако претставникот на Извршниот совет, државниот секретар односно секретар во Извршниот совет не предложи претресот да се води на истата седница.

Во текот на водењето на претресот може по предлог од претседателот или еден народен пратеник, да се одреди траењето на говорите, а може и да се одлучи претресот да се заклучи и кога не е исцрпена листата на пријавените говорници.

Претресот се заклучува со преминувањето на дневен ред“.

4. Во членовите 112, 114а, 114б, 114в и 131 став 2 место зборовите „Одбор за општествени средства“ се ставаат зборовите „Одбор за општествен надзор“.

5. Во член 114а се додава нова прва алинеја која гласи:

„ги разгледува, од гледна точка на начелата на општествениот систем, законите и политиката утврдена со Сојузната народна скупштина и Народното собрание, начинот, условите и другите појави од јавен интерес во функционирањето на органите, установите и организациите и работата на функционерите и службениците во остварувањето на овие начела, законите и политиката“.

Сегашната прва и втора алинеја станува втора и трета алинеја.

6. Во член 114г став 1 и 2 се менува и гласи:

„Одборот во рамките на својот делокруг има право да бара материјали и извештаи од сите државни органи, установи и организации.

Одборот има право да ги повикува на своите седници овластените претставници и другите одговорни функционери и службеници на сите државни органи самостојни установи и организации и да бара од нив да му поднесат усно извештаи, да му даваат потребни објаснувања, мислења, изјави и други податоци потребни за остварување на задачите на Одборот“.

7. Член 114д се менува и гласи:

„На основа утврдената состојба во врска со прашањето што го разгледуваа, Одборот може да предложи поведување постапка за надоместување на

штета и на дисциплинска постапка против одговорниот политички функционер или службеник. Ако надлежниот орган за поведување на постапката не го прифати предлогот во одредениот рок, Одборот може да го повика претставникот на тој орган да ги изнесе на седницата своите разлози за такво постапување.

Одборот може на Извршниот совет, на народниот одбор или на телото кое што го избрало односниот функционер или член на орган на управувањето да упати и свое образложено мислење во врска со утврдената состојба и работа на соодветниот функционер односно членовите на органот на управувањето. Со ова мислење Одборот може да стави свои предлози и да дава препораки“.

8. Во член 114ф став 2 се менува и гласи:

„Одборот може во врска со утврдената состојба и за остварување на политиката утврдена со закони и со други акти на Собранието како и со други сојузни и републички прописи, да им дава препораки на соодветните државни органи, установи и организации и да му предлага на Извршниот совет и на Собранието преземање на соодветни мерки во рамките на нивните надлежности“.

9. Во член 124 се бришат зборовите „според уставните одредби“.

10. Сегашниот член 157 станува член 156 и во него во ред први, по зборовите „Деловникот на Народното собрание“ се додаваат зборовите „и изменувањата и дополнувањата во него се објавуваат“.

11. Сегашниот член 156 станува член 157.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното усвојување.

Народно собрание на Народна Република Македонија

Број 0102-90

27 септември 1960 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

269.

На основа член 48 од Уставниот закон и член 246 од Деловникот на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија, на Седумнаесеттата седница на Републичкиот собор одржана на 27 септември 1960 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.

Во Деловникот на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ број 37/58 и 4/59) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во член 32, во ред 7, по зборовите „Соборот за“ се додаваат зборовите „поднесените претставки и жалби“;

2. Во член 95, во продолжението на алинеја прва, место точката и запирката се става запирка и се додаваат зборовите „урбанизмот и комуналната изградба на населените места“; во продолжението на алинеја втора, место точката и запирката се става запирка и се додаваат зборовите „како и проблемите на канализацијата, водоводите и други урбанистички прашања, и проблемите на станбените заедници“;

3. Во член 96, алинеја прва, по зборот „науката“ наместо сврзникот „и“ се става запирка и по зборот „културата“ се ставаат зборовите „и физичката култура“.

4. Член 98 се менува и гласи:

„Законодавниот одбор:

— ги претресува од законодавноправно становиште предлозите од сите закони и правните одредби од другите акти на Собранието и на текстот на предлозите му дава соодветна правна форма;

— има право да предложи измени во суштината на предлозите од законите и другите акти што ги претресува;

— го проучува прашањето на натамошната изградба на правниот систем и за ускладувањето на постојните закони и други акти на Собранието;

— ги следи прашањата на процедурата на Соборот и на заедничките седници на соборите, составува и претресува предлози за изменување и дополнување на Деловникот на Соборот и Собранието“.

5. Во член 146:

— се укинува став 1; сегашниот став 2 станува став 1; сегашниот став 3 станува став 2 и се изменува и гласи:

„Законодавниот одбор го претресува предлогот и му го враќа на Одборот од кој тој потекнал, заедно со своите забелешки и предлози. За побитните изменувања што ги извршил во предлогот Законодавниот одбор е должен да даде и свој образложение“.

6. Член 211 се менува и гласи:

„Поставување на усни прашања и давање на одговори се врши пред преминувањето на дневниот ред. Денот за поставување на прашања и за давање на одговори го определува претседателот на Соборот. Ако има многу прашања Соборот може, по предлог од претседателот, да го определи траењето на времето за поставување на прашања и за давање на одговори.“

Излагањето на прашањето може да трае најмногу пет минути“.

7. Член 212 се менува и гласи:

„По добиениот одговор пратеникот може да изнесе образложено мислење, да бара разјаснување и да постави дополнителни прашања во врска со одговорот. Ова излагање не може да трае подолго од пет минути.“

Претставникот на Извршниот совет, државниот секретар односно секретарот во Извршниот совет може веднаш да одговори на дополнителните прашања или да изјави дека ќе одговори на една од наредните седници.

По добиениот одговор на дополнителните прашања пратеникот може да предложи да се поведе претрес за поставеното прашање и добиениот одговор. За свој предлог, по изјаснувањето на претставникот на Извршниот совет, државниот секретар односно секретарот во Извршниот совет, Соборот одлучува без претрес.

Ако пратеникот не предложи отворање на претрес, се преминува на дневниот ред“.

8. По член 212 се додава нов член 212а кој гласи:

„Ако Соборот одлучи да се поведе претрес, претресот ќе се води на една од наредните седници на Соборот, освен ако претставникот на Извршниот совет, државниот секретар односно секретарот во Извршниот совет не предложи претресот да се води на истата седница.“

Во текот на водењето на претресот Соборот може по предлог од претседателот или еден народен пратеник да го одреди траењето на говорите, а може и да одлучи претресот да се заклучи и кога листата на пријавените говорници не е исцопена.

Претресот се завршува со преминување на дневниот ред“.

9. Член 247 се брише.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 09-91

27 септември 1960 година

Скопје

Народно собрание

на Народна Република Македонија

Претседател

Претседател

на Републичкиот собор,

на Народното собрание,

Киро Георгиевски, с. р.

Лазар Колишевски, с. р.

270.

На основа член 48 од Уставниот закон и чл. 242 од Деловникот на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на Осумнаесеттата седница на Соборот на производителите одржана на 27 септември 1960 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.

Во Деловникот на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија („Службен весник на НР Македонија“ бр. 37/58 и 4/59) се вршат следните изменувања и дополнувања:

1. Во член 31, во ред 7 по зборовите „Соборот за“ се внесуваат зборовите „поднесените претставки и жалби“;

2. Член 96 се изменува и гласи:

„Законодавниот одбор:

— ги претресува од законодавноправно становиште предлозите од сите закони и правните одредби од другите акти на Собранието и на текстот на предлозите му дава соодветна правна форма;

— има право да предложи измени во суштината на предлозите од законите и другите акти што ги претресува;

— го проучува прашањето на натамошната изградба на правниот систем и за ускладувањето на постојните закони и другите акти на Собранието;

— ги следи прашањата на процедурата на Соборот и на заедничките седници на соборите, составува и претресува предлози за изменување и дополнување на Деловникот на Соборот и Собранието“;

3. Во член 144 се укинува став 1; сегашниот став 2 станува став 1; сегашниот став 3 станува став 2 и се изменува и гласи:

„Законодавниот одбор го претресува предлогот и му го враќа на одборот од кој тој потекнува, заедно со своите забелешки и предлози. За посетните изменувања што ги извршил во предлогот Законодавниот одбор е должен да даде и свое објаснување“;

4. Член 207 се менува и гласи:

„Поставување на усни прашања и давање на одговори се врши пред преминувањето на дневниот ред. Денот за поставување на прашања и за давање на одговори го определува претседателот на Соборот. Ако има многу прашања Соборот може, по предлог од претседателот, да го определи траењето на времето за поставување на прашања и за давање на одговори.“

Излагањето на прашањето може да трае најмногу пет минути“;

5. Член 208 се менува и гласи:

„По добиениот одговор пратеникот може да изнесе објаснување мислење, да бара разјаснување и да постави дополнителни прашања во врска со одговорот. Ова излагање не може да трае подолго од пет минути.“

Претставникот на Извршниот совет, Државниот секретар односно секретарот во Извршниот совет може веднаш да одговори на дополнителните прашања или да изјави дека ќе одговори на една од наредните седници.

По добиениот одговор на дополнителните прашања пратеникот може да предложи да се поведе претрес за поставеното прашање и добиениот одговор. За овој предлог, по изјаснувањето на претставникот на Извршниот совет, државниот секретар односно секретарот во Извршниот совет, Соборот одлучува без претрес.

Ако пратеникот не предложи отварање на претрес, се преминува на дневниот ред“.

6. По член 208 се додава нов член 208а кој гласи:

„Ако Соборот одлучи да се поведе претрес, претресот ќе се води на една од наредните седници на Соборот, освен ако претставникот на Извршниот совет, државниот секретар односно секретарот во Извршниот совет ќе предложи претресот да се води на истата седница.“

Во текот на водењето на претресот Соборот може по предлог од претседателот или еден народен пратеник да го одреди траењето на говорите, а може и да одлучи претресот да се заклучи и кога листата на пријавените говорници не е исцрпена.

Претресот се завршува со преминување на дневниот ред“.

7. Член 243 се брише.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 17-92

27 септември 1960 година

Скопје

Народно собрание на Народна Република Македонија

Претседател

на Соборот

на производителите,

Борко Темелковски, с. р.

Претседател

на Народното собрание,

Лазар Колишевски, с. р.

271.

Народното собрание на Народна Република Македонија, на Седумнаесеттата седница на Републичкиот собор одржана на 27 септември 1960 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА ОСНОВАЊЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА ОКОЛИСКИ НАРОДНИ ОДБОРИ

I.

Се потврдуваат следните одлуки за основање органи на управата на околинските народни одбори:

1. Одлуката за основање органи на управата на Народниот одбор на Битолска околина број 1544/1 од 22 февруари 1960 година;

2. Одлуката за основање органи на управата на Народниот одбор на Кумановска околина број 11750/1 од 26 декември 1959 година;

3. Одлуките на Народниот одбор на Охридска околина и тоа:

— Одлуката за изменување Статутот на Охридска околина број 168/1 од 23 декември 1959 година; и

— Одлуката за изменување на Одлуката за изменување на Статутот на Охридска околина број 168/1 од 29 јануари 1960 година;

4. Одлуката за организација на органите на управата на Народниот одбор на Скопска околина број 958 од 13 јануари 1960 година;

5. Одлуката за основање органи на управата на Народниот одбор на Тетовска околина број 106 од 21 декември 1959 година;

6. Одлуката за основање органи на управата на Народниот одбор на Титоввелешка околина број 01-10005 од 26 декември 1959 година;

7. Одлуката за основање управни органи на Народниот одбор на Штипска околина број 1199/1 од 22 февруари 1960 година.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-70

27 септември 1960 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател на Републичкиот собор, **Киро Георгиевски, с. р.**
Претседател на Народното собрание, **Лазар Колишевски, с. р.**

272.

На основа член 13 став 3 од Законот за ловот („Службен весник на НРМ“ бр. 23/59), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

**УПАТСТВО
ЗА ОБРАЗЕЦ ЗА ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ**

I

Дозвола за лов се издава по единствен образец кој е составен дел на ова упатство.

II

Сва упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3322/1

3 октомври 1960 година

Скопје

Секретар
за Земјоделство и шумарство
на Извршниот совет
Методи Митевски, с. р.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА

Бр. _____

ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ

На основа член 13 став 3 од Законот за ловот („Службен весник на НРМ“ бр. 23/59) се дозволува на лицето _____ од _____ околија _____ НР _____ лична карта број _____ издадена од НО на _____ член на ловечката општествена организација _____ од _____ број на членската карта _____

Оваа дозвола важи од _____ до _____ со лична и членска карта.

За оваа дозвола е наплатена такса по Тар. бр. 13 од Законот за таксите во износ од _____ (со букви) _____ динари.
Во _____ Потпис,

(М. П.)

_____ 19_____ год.
Формат: 150 × 100 мм

По извршеното сравнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за минималните технички и хигиенско-технички услови

во одморалиштата („Службен весник на НРМ“ бр. 30/60), се поткраднале долунаведените грешки, поради кое се дава следната

**ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ И ХИГИЕНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДМОРАЛИШТАТА**

По членот 11 треба да се додаде испуштениот наслов на точка б) од оддел II кој гласи:

„б) Кујна и помошни простории“.

Во член 19 став 2 по зборот „обложени“ треба да се додадат и испуштените зборови: „со керамички плочки или со сличен материјал или бојадисани“.

Бр. 07-1138

28 септември 1960 година

Скопје

Од Државниот секретаријат
за стоков промет на НРМ

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Домот за народно здравје — Делчево

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Медицински сестри | 2 |
| 2. Санитарен техничар | 1 |
| 3. Болничар | 1 |

УСЛОВИ: Под 1 и 2 средна медицинска школа, под 3 завршен болничарски курс.

Плата по Законот за јавните службеници, полагајна и посебен додаток по правилникот на Домот.

Настап на работа веднаш.

Овој конкурс има важност до пополнувањето на работните места. (1417)

Привремениот совет на Заводот за водостопанство — Скопје, врз основа на чл. 27 ст. 3 од Законот за организација на научната работа, распишува

К О Н К У Р С

за прием:

I. — Директор на Заводот, во звање виши научен соработник.

Услов: Завршен технички факултет.

II. — Во Хидротехничкото одделение:

1. Еден виши научен соработник или научен соработник за началник на Одделението,
2. Еден научен соработник или асистент за хидротехнички проблеми,
3. Еден научен соработник или асистент за мелиоративни проблеми,
4. Еден научен соработник или асистент за хидрографија,
5. Еден стручен соработник за агротехнички проблеми.

Услов: Завршен соодветен факултет (односно под 1 до 3 технички факултет, под 4 технички или природно-математички, под 5 земјоделско-шумарски факултет).

III. — Во Одделението за ерозија и порои:

6. Еден виши научен соработник за начелник на Одделението,
7. Еден научен соработник или виши стручен соработник за борба против ерозија и наноси
8. Еден асистент за уредување на порои.

Услов: Завршен земјоделско-шумарски факултет (шумарски отсек).

IV. — Во Агротелиоративното одделение:

9. Еден виши научен соработник или научен соработник за начелник на Одделението,
10. Еден научен соработник или виши стручен соработник за опити со наводнување.

Услов: Завршен земјоделско-шумарски факултет (отсек за земјоделе).

Освен условите предвидени по чл. 55, 56 и 105, ст. 4 од Законот за организација на научната работа, предимство имаат кандидатите кои се бавеле со проучување и решавање на научни водостопански проблеми во соодветни установи, и тоа за директорот најмалку 7 години, а за началниците на одделенија најмалку 5 години.

Таксираните пријави со потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, заедно со список на научните и стручни трудови, биографија и опис на досегашната работа, ќе се примаат 15 дена по објавувањето на овој конкурс, или пак до пополнување на местата. (1418)

ТРГОВСКАТА КОМОРА НА СКОПСКА ОКОЛИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место
Правен референт — правен советник

Услови: да има завршено правен факултет со најмалку 8 (осум) години правна пракса и положен судиски испит.

Основната плата според Законот за јавните службеници, а полагајната по правилникот за службениците на трговските комори од областа на внатрешната трговија.

Молбите се поднесуваат до оваа Комора.

Конкурсот е отворен — трае до пополнувањето на работното место. (1459)

Врз основа на член 310 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија при Домот за народно здравје

распишува

К О Н К У Р С

1. за 1 лекар од општа пракса, и
2. за 3 лекарски помошници (медицински сестри)

УСЛОВИ:

Под точка 1, кандидатот треба да има завршен медицински факултет.

Под точка 2, кандидатите треба да имаат завршено средно медицинско училиште за лекарошки помошници (медицински сестри).

Молбите со потребните документи што ги предвидува членот 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Конкурсната комисија на Домот за народно здравје — Дебар.

Важноста на конкурсот трае до потполнување на работните места. (1448)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

Се обновува конкурсот за пополнување на упразнето место референт за регулација во Одделението за комунални работи.

УСЛОВИ: кандидатите да имаат завршен правен факултет, со положен стручен испит.

Молбите со куса биографија и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници ќе се примаат најдоцна до 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот, а доколку местото не ќе се пополни конкурсот останува отворен до пополнувањето.

СОДРЖИНА

	Страна
265. Указ за прогласување на Законот за наградување — — — — —	603
Закон за наградување — — — — —	603
266. Указ за прогласување на Законот за експлоатација на определени минерални суровини — — — — —	606
Закон за експлоатација на определени минерални суровини — — — — —	606
267. Указ за прогласување на Законот за гробиштата — — — — —	610
Закон за гробиштата — — — — —	610
268. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија — — —	613
269. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија — — — — —	614
270. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија — — — — —	615
271. Одлука за потврдување на одлуки за основање органи на управата на околински народни одбори — — — — —	616
272. Упатство за образец за дозвола за лов — — — — —	617
Исправка на Правилникот за минималните технички и хигиено-техничките услови во одморалиштата — — — — —	617